



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 30 септември 1981
Скопје
Број 30 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

419.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1981 година.

Бр. 08-2144

29 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ број 44/80), по член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

По остварувањето на износот на приходите од данокот од доход утврден со Буџетот, средствата над тој износ ќе се издвојуваат на посебни сметки и ќе се користат:

— 50% на сметка на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство — за поттикнување на извозот според Самоуправната спогодба за дополнително поттикнување на извозот на стоки и услуги од Социјалистичка Република Македонија во 1981 година и

— 50% на посебна републичка сметка — за намирување на обврските на Републиката по основ на компензации и премии според одлуки што ги донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За средствата од став 1 алинеја 2 на овој член, се изготвува завршна сметка, која се донесува заедно со завршната сметка за извршување на Буџетот“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

420.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 1 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за определување на надлежен орган во смисла на член 1 став 4 од Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 септември 1981 година.

Бр. 08-2152

29 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 1 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За надлежен орган во смисла на член 1 став 4 од Законот за измени на Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ број 25/81), се определува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за организациите на здружениот труд од општ интерес за Републиката, а извршните совети на собранијата на општините за другите организации на здружениот труд според седиштето на организацијата.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

421.

Врз основа на член 21, став 1 и член 21-а, алинеја 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 10/81, 26/81 и 28/81), во точка 1 зборовите: „во периодот од 1 април до 30 септември 1981 година“ се бришат.

2. Во точка 2, на крајот се додаваат зборовите: „и од средствата издвоени на посебната републичка сметка за намирување на обврските на Републиката по основ на компензации и премии“.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1981 година.

Бр. 23-1868/1

30 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

422.

Врз основа на член 21, став 1 и член 21-а, алинеја 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА СВЕЖОТО МЕСО

1. Во Одлуката за компензација на цената на свежото месо („Службен весник на СРМ“, бр. 18/81), во точка 1 зборовите: „во периодот од 1-ви мај до 30 септември 1981 година“ се бришат.

2. Во точка 2, на крајот се додаваат зборовите: „и од средствата издвоени на посебната републичка сметка за намирување на обврските на Републиката по основ на компензации и премии“.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1981 година.

Бр. 23-1868/2

30 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

423.

Врз основа на член 7 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА КИНОТЕКАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се утврдува дека им престанува функцијата претставници на општествената заедница во Собирот на работниците на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија, поради истек на мандатот, на:

— Зоран Вангелов,
— Тодор Талевски,
— Кирил Темков.

II. За претставници на општествената заедница во Собирот на работниците на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија се именуваат:

1. Љупчо Герасимов, архивист во Македонската академија на науките и уметностите,

2. Авни Златку, заменик на секретарот на Републичката самоуправа интересна заедница на насочено образование,

3. Илија Тоневски, уредник на РТВ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 17-1443/1

1 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

424

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. Се разрешува од функцијата помошник на републичкиот секретар за информации Петар Бошковиќ, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1444/1

1 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

425.

Врз основа на член 27 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ ВО БИТОЛА

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Собирот на работните луѓе на Студентскиот дом во Битола, со која за директор на Домот е именуван Неделков Бодан, професор, директор на Студентскиот дом во Битола во усновање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1441/1

1 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

426.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА- НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Благој Михов, поради заминување на друга должност, сметано од 10. VIII. 1981 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1684/1
27 август 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

427.

Врз основа на член 27 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ДИ- РЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. За член на Советот на Дирекцијата за републичките стоковни резерви, како претставник на Републичкиот штаб за територијална одбрана се именува: Димче Гошевиќ, потполковник во Републичкиот штаб за територијална одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1442/1
1 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

428.

Врз основа на член 11 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува

СПИСОК НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВР- ШЕЊЕ НА СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗ- ВОДСТВОТО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

1. РО „Комуналец“ Скопје — ООЗТ „Паркови и зеленило“ — Скопје — Стручна служба за вршење на стручен надзор на саден материјал — за шумскиот саден материјал во РО „Комуналец“ — ООЗТ „Паркови и зеленило“ — Скопје.

Бр. 0904-2005/2
24 септември 1981 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христованов, с. р.

429.

Врз основа на член 27 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за V одделение од Аднан Агаи и Килмете Агаи, одобрен за употреба од Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура (Решение бр. 03-2290/1 од 20. 07. 1971 година) а издаден од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје.

2. На учебникот му престанува употребата заради тоа што:

а) не одговара на концепцијата за учебник, односно во читанката се поместени текстови кои не се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксистичките определби на воспитанието и образованието во нашето самоуправно социјалистичко општество. Со тоа тие текстови вршат негативно влијание во формирањето на младата личност;

б) отстапува од новодонесените наставни планови и програми.

3. Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација за учебници „Просветно дело“, авторот на учебникот и архивата на Републичкиот педагошки совет.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-156
22 септември 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

430.

Врз основа на член 27 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за VI одделение од д-р Али Алиу, одобрен за употреба од Републичкиот педагошки совет (Решение бр. 02-29/II од 27. 05. 1976 година), а издаден од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје.

2. На учебникот му престанува употребата заради тоа што:

а) не одговара на концепцијата за учебник, односно во читанката се поместени текстови кои не се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксистичките определби на воспитанието и образованието во нашето самоуправно социјалистичко општество. Со тоа тие текстови вршат негативно влијание во формирањето на младата личност;

б) отстапува од новодонесените наставни планови и програми.

3. Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација за учебници

„Просветно дело“, авторот на учебникот и архивата на Републичкиот педагошки совет.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-155/2
22 септември 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

431.

Врз основа на член 27 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за VII одделение од д-р Али Алиу, одобрен за употреба од Републичкиот педагошки совет (Решение бр. 02-29/II од 27. 05. 1976 година), а издаден од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје.

2. На учебникот му престанува употребата заради тоа што:

а) не одговара на концепцијата за учебник, односно во читанката се поместени текстови кои не се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксистичките определби на воспитанието и образованието во нашето самоуправно социјалистичко општество. Со тоа тие текстови вршат негативно влијание во формирањето на младата личност;

б) отстапува од новодонесените наставни планови и програми.

3. Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација за учебници „Просветно дело“, авторот на учебникот и архивата на Републичкиот педагошки совет.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-154/2
22 септември 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

432.

Врз основа на член 27 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за VIII одделение од д-р Али Алиу, одобрен за употреба од Републичкиот педагошки совет (Решение бр. 02-31/II од 27. 05. 1976 година), а издаден од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје.

2. На учебникот му престанува употребата заради тоа што:

а) не одговара на концепцијата за учебник, односно во читанката се поместени текстови кои не се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксистичките определби на воспитанието и образованието во нашето самоуправно социјалистичко општество. Со тоа тие текстови вршат негативно влијание во формирањето на младата личност;

б) отстапува од новодонесените наставни планови и програми.

3. Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација за учебници „Просветно дело“, авторот на учебникот и архивата на Републичкиот педагошки совет.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-153/2
9 септември 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

433.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапка пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 3 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 118 од Статутот на Работната организација на здружениот труд за проектирање „Водостопанство — Мелиопроект“ во Скопје, донесен со референдум одржан на 23 ноември 1978 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на Табеларниот преглед на работни задачи, број на извршители и бодови, составен дел на Правилникот за стекнување, утврдување и распоредување на доходот, распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Работната организација на здружениот труд за проектирање „Водостопанство — Мелиопроект“ во Скопје со референдум одржан на 27 декември 1977 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на здружениот труд за проектирање „Водостопанство — Мелиопроект“ во Скопје, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 118 од статутот не бил во согласност со Уставот и законот затоа што со него работничкиот совет бил овластен да ги донесува сите правилници во работната организација, а не земајќи притоа предвид дека некои од правилниците работничкиот совет може да ги донесува само доколку основите и мерилата се утврдени во самоуправната спогодба за здружување на работниците, што во конкретниот случај не било сторено.

Во поглед на оспорениот табеларен преглед во предлогот е наведено дека во него се утврдени исти работи и работни задачи за дипломирани инженери, виши техничари и техничари, при што некои работи и работни задачи за вишите техничари и техничарите биле вреднувани повеќе од оние за инженерите.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во оспорениот член 118 од Статутот е предвидено правилниците да ги донесува работничкиот совет со претходно распра-

вање на собир на работниците. Притоа, не е определено кои правилници ќе ги донесува работничкиот совет, односно не е определено за уредување на кои прашања работничкиот совет ќе донесува правилници.

Согласно ставот 1 на член 462 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд со лично изјаснување одлучуваат за неотуѓивите права со референдум, на собир на работниците, со потпишување односно давање посебни изјави во писмена форма и со други форми на лично изјаснување, утврдени со закон, со статутот или самоуправната спогодба. Според ставот 1 на член 495 од означениот закон, работничкиот совет, покрај другото, донесува и самоуправни општи акти со кои се уредуваат односите во организацијата. Од овие законски одредби произлегува дека работничкиот совет може да донесува самоуправни општи акти, но само за уредување на оние односи кои не спаѓаат во неотуѓивите права на работниците. Според тоа, недопуштено е генерално овластување на работничкиот совет за донесување на сите правилници во работната организација без да се земе предвид кои прашања се уредуваат со нив.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 118 од Статутот е определено работничкиот совет да ги донесува сите правилници, без оглед на односите што се уредуваат со нив, Судов оцени дека тој е во спротивност со означените законски одредби.

6. Во врска со оспорениот табеларен преглед во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека тој е составен дел на Правилникот за стекнување, утврдување и распоредување на доходот, распоредување на чистиот доход и распоредба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, односно дека тој е составен дел на Методологијата за вреднување на работите и работните задачи и утврдување на придонесот на работникот. Во оспорениот Табеларен преглед се наведени работите и работните задачи според видот и стручната подготовка, потоа бројот на работниците што ги извршуваат работите и работните задачи и на крајот вкупниот број на бодови одделно за секој вид работи и работни задачи. Вкупниот број на бодови во Табеларниот преглед е резултат на извршеното вреднување на работите и работните задачи врз основа на означената методологија, која содржи во основа разработен систем за вреднување работите и работните задачи, односно за мерење работниот придонес на работниците.

Во претходната постапка и на јавната расправа понатаму е утврдено дека проектантите работите и работните задачи ги извршуваат како: водечки проектанти, виши самостојни проектанти, самостојни проектанти, проектанти и проектанти соработници. Овие работи и работни задачи ги извршуваат работници со висока, виша и средна стручна подготовка. Меѓутоа, Судов утврди дека сите наведени профили на проектанти не извршуваат по обем и сложеност исти работи и работни задачи и дека разликите во личните доходи произлегуваат од различниот обем и сложеност на работите што ги извршуваат, а не од различниот степен на нивната стручна подготовка.

Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова уставно начело, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основни и мерила за утврдување работниот придонес на работниците, при што особено поаѓаат од обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од работата, успешноста во корис-

тењето на средствата за работа, заштедите во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работникот работи.

Со оглед на тоа што во оспорениот табеларен преглед разликите во личните доходи на проектантите произлегуваат од различните по обем и сложеност работи и работни задачи што тие ги извршуваат, Судов смета дека тој преглед не е во несогласност со означеното уставно начело, поради што одлучи да го одбие предлогот во тој дел.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 73/80

3 јули 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

434.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 септември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 12 од Правилникот за одговорностите на работниците во Основната организација на здружениот труд „Светлост“ од Ресен, донесен од работничкиот совет на 6 јули 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Светлост“ од Ресен, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 78/81 од 25 јуни 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на ставот 2 на член 12 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на означената одредба од оспорениот правилник со ставот 2 на член 90 од Законот за работни односи.

4. Во претходната постапка, проучувајќи го оспорениот правилник по сопствена иницијатива, Судов утврди дека во членот 12 во кој се утврдени роковите на застареност за покренување на дисциплинската постапка, во неговиот став 2 е предвидено, ако дејството со кое е сторена повреда на работните обврски повлекува истовремено и кривична одговорност, покренувањето на постапката да застарува за 12 месеци од денот на дознавањето за повредата и сторителот.

Според ставот 2 на член 90 од Законот за работни односи, ако повредата на работната должност повлекува и кривична одговорност, постапката за утврдување на одговорноста на работникот застарува во рок од две години од денот на дознавањето за повредата.

Со оглед на изнесеното Судов оцени дека ставот 2 на член 12 од оспорениот правилник не е во согласност со одредбата содржана во ставот 2 на член 90 од Законот за работни односи, затоа што со неа роковите на застареност за покренувањето и водењето на постапката се определени на начин кој не дава можност организациите на здружениот труд во своите акти да определат поинакви рокови, односно да ги продолжуваат или скратуваат.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 78/81

10. септември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

435.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 14 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи на работниците во Трговскиот училищен центар во Скопје, донесен на соборот на работните луѓе на 22 јануари 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Трговскиот училишен центар во Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 107/80 од 15 јануари 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што пред Судов основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 87 од Законот за средното образование и воспитание.

4. Во текот на постапката и на седницата Судот утврди дека Трговскиот училишен центар во Скопје својот акт за систематизација на работите и работните задачи не го усогласил со членот 87 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), со тоа што како услов за изведување настава во Центарот покрај високата стручна подготовка, која е единствено предвидена со законот, е утврдена и вишата стручна подготовка. Имено, според членот 158 од означениот закон, постојните училишта за средно образование ќе ја усогласат својата организација и работа со одредбите од овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила. Рокот од една година измина во почетокот на август 1979 година, а Центарот овој акт не го усогласил со членот 87 од Законот за средното образование и воспитание.

Со оглед на тоа Судов утврди дека оспорениот правилник не е во согласност со членот 87 од Законот за средното образование и воспитание, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 107/80
14 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

436.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 септември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 38 и делот III на член 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, усвоен од работниците во Основното училиште „Невена Георгиева — Дуња“ во Скопје, со референдум на 28 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Невена Георгиева — Дуња“ во Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 109/81 од 25 јуни 1981 година поведе постап-

ка за оценување уставноста и законитоста на членот 38 и делот III на член 40 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што во оспорените членови од правилникот, како посебен и самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи е предвидена стручната подготовка, вон основот сложеност на работите и работните задачи, поради што основано се постави прашањето за согласност на овие одредби од правилникот со начелото на распределба според трудот, како и за нивната спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Судов утврди дека тој содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Исто така Судов утврди дека во членот 38 од правилникот како посебен основ за распределба на средствата за личен доход е предвидена стручната подготовка, а во делот III на член 40 е утврдено дека работниците со висока стручна подготовка по овој основ добиваат 41 бод, работниците со виша стручна подготовка 38 бода и работниците со средна стручна подготовка 10 бода.

5. Согласно начелото на распределба на средствата за личен доход според вложениот труд содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд по дал во зголемувањето на доходот во таа организација.

Според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати на трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Според мислењето на Судов стручната подготовка не може да биде непосреден и самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа тоа не значи дека стручната подготовка нема влијание врз распределбата, затоа што се вреднува во рамките на основот сложеност на работите и работните задачи кои во одделенската настава во основните училишта се од иста сложеност, така што степенот на стручната подготовка ни во рамките на основот сложеност не може да биде основ за различно вреднување на трудот на наставниците, а уште помалку да се предвидува како посебен и самостоен основ.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 38 и во делот III на член 40 од означениот правилник стручната подготовка е предвидена и вреднувана како посебен, непосреден и самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи, вон основот сложеност на работите и работните задачи кој е вреднуван во делот I на член 40, Судов смета дека овие одредби од правилникот не се во согласност со начелото на распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд како и дека се во спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 109/81
10 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Финансиската програма за поттикнување развојот на млекопроизводството во СР Македонија во 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 27/81, се поткраднале грешки поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА МЛЕКОПРОИЗВОДСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1981 ГОДИНА

Во точка IV, алинеја 1, во првата колона наместо бројот „1000“ треба да стои бројот „1500“, а во третата колона наместо бројот „14000“ треба да стои бројот „21.000“.

Во алинеја 2, во првата колона наместо бројот „800“ треба да стои бројот „1500“, а во третата колона наместо бројот „6000“ треба да стои бројот „12000“.

Во алинеја 3, во третата колона наместо бројот „1700“ треба да стои бројот „2000“.

Во алинеја 4, во првата колона наместо бројот „165“ треба да стои „225“, а во третата колона наместо бројот „1650“ треба да стои „2250“.

Во алинеја 5, во колоната 3, наместо бројот „15000“ треба да стои „1500“.

Бр. 23-1314/1

24 јуни 1981 година
Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА
СОВРАНИЕТО НА СРМ

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

О Б Ј А В А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство — Скопје, во смисла на член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), објавува дека во регистарот на производители на саден материјал е запишана следната организација на здружен труд:

Земјоделско-индустриски комбинат „Струмица“ — Струмица ООЗТ Институт за земјоделство за производство на земјоделски саден материјал. Регистарски број 33, решение број УП/Г° 10868/2 од 03. 09. 1981 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Лицето Илиев Јордан од Скопје, ул. „384“ бр. 3 има изгубено гарантни писма — потврди бр. 7083, 7084, 7085 и 7087 во вредност секое од по 10.000,00 динари или сите во вкупна вредност од 40.000,00 динари. Гарантните писма се издадени од „Багат“ — Задар на име Илиев Јордан, па се поканува секој оној кај кого се наоѓаат гарантните писма или нешто знае за истите тоа да го јави во овој суд во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно гарантните писма ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бр. 4/81. (76)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Гани Ајдини од село Којлија, Скопско, против тужената Себат Ајдини од село Којлија, Скопско, а сега со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужената Себат Ајдини од село Којлија, да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, VI. П. бр. 1982/81. (75)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

При Општинскиот суд во Кочани е покрената постапка за амортизација на меница од предлагачот Републички центар за унапредување на земјоделството — Скопје. Тросант на меницата е РО „Нова трговија“ — Кочани, а авалист Стопанската банка — Кочани. Меницата е на износ 143.369,25 динари со датум на наплата 12. VI. 1980 година.

Се повикува држателот на меницата или секое лице кое знае за меницата да се јави при Општинскиот суд во Кочани во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да стави забелешка против покренувањето на постапката за амортизација или да го каже лицето кое е држател на меницата. Доколку во одредениот рок не се јави никој и не стави забелешка за покренување на постапката за амортизација, овој суд ќе ја поништи меницата согласно член 282 став 2 од Законот за вонпроцесната постапка.

Од Општинскиот суд во Кочани, Р. бр. 249/80. (73)

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Киро Данилов од село Теранци, против тужената Павлина Петрова по маж Данилова од село Теранци.

Бидејќи тужената Павлина Данилова се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Кочани или да ја соопшти својата точна адреса. До колку тоа не го стори ќе ѝ биде поставен привремен застапник за окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 291/80. (74)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 507 од 2. VI. 1981 година, на регистарска вложка бр. 3-1666-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за патишта и комунални дејности на општината Тетово, ЦО, ул. „ЈНА“ бр. 70 — Тетово.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 09-1/1 од 3. IV. 1981 година од 103 основачи.

Основни дејности 140213 — самоуправни интересни заедници во областа на сообраќајот; 140229 — останати самоуправни интересни заедници во областа на комуналните дејности.

Заедницата ги има сите овластувања, во правниот промет со трети лица, во границите на запишаната основна дејност и во врска со таа дејност.

За своите обврски во правниот промет одговара со општествените средства со кои располага.

Застапувачот ќе ја застапува Александар Стерјоски, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 507/81. (195)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 458 од 2. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1147-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Музеј галерија „Кавадарци“, ЦО — Кавадарци, ул. „7 — ми септември“ бб.

Организацијата е основана со решението бр. 01-3377 од 7. IX. 1973 година на Собранието на општината Кавадарци.

Основни дејности: 120321 — музеи, галерии, збирки и др.

Во правниот промет со трети лица музејот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Работната организација ќе ја застапува Трајче Јанев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 458/81. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 488 од 12. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1670-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Молерофарбарската задруга „Стандард“, РО — Скопје, ул. „Горче Петров“ бб.

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување во занаетчиска задруга од 14. III. 1981 година од следните задругари: Наков Михајло, Екмановиќ Божин, Кузмановски Добре, Филиповски Видоја, Тасиќ Воислав и Поповски Ратко.

Основна дејност: молерофарбарска.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат ограничено солидарно до износот од 3.000,00 динари и задругарите и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување на задругата е Поповски Ратко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 488/81. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 577 од 10. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1264-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Студентската задруга „Студент“, ЦО — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Сарџовски Неделко, дипл. економист, претседател на привремениот одбор, а се запишува како нов застапник Костов Александар, привремен управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 577/81. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 585 од 16. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-984-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Прадејно-занаетчиска задруга „Горче Петров“ — Скопје, ул. „Радушка“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Пешовски Михајло, в. д. директор на задругата, а се запишува како нов застапник Костојчиноски Цветан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 585/81. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 475 од 12. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-44-4-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Земјоделската задруга „Пчиња“, Р.О. — Катланово, ООЗТ за промет на големо и мало „Агропромет“ — Скопје, ул. „Самоилова“ бр. 20.

ООЗТ е организирана со Одлуката бр. 2/81 од 9. I. 1981 година, а Одлуката е пренотирана во Окружниот стопански суд — Скопје, со решение Фи. бр. 44/81.

Основни дејности:

Трговија на големо:

07021 — трговија на големо со прехранбени производи;

070211 — жито и мелнички производи;

070212 — зеленчук, овошје и преработки;

070213 — алкохолни и безалкохолни пијалаци;

070214 — добиток и живина;

070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби;

07022 — трговија на големо со непрехранбени производи;

070221 — сурова кожа, волна и слично;

070223 — метални и електротехнички стоки;

070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал;

070225 — хемиски производи, бои и лакови;

070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор;

070229 — тутун и други непрехранбени производи;

070250 — трговија на големо со мешовити стоки;

070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци;

Споредна дејност: трговија на мало:

07011 — трговија на мало со прехранбени производи;

070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи;

070112 — зеленчук, овошје и преработки;

070113 — месо, живина, риба и месни производи;

070114 — разни животни продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци и производи за домашни потреби;

07012 — трговија на мало со непрехранбени производи;

070122 — обувки, кожа, гума и пластика;

070123 — метални и електротехнички стоки;

070124 — опрев и градежен материјал;

070126 — керамика, стакло и порцелан;

— 070127 — бои, лакови и хемикалии;

070128 — книги, канцеларски материјал и прибор и

070129 — тутун и други непрехранбени производи.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Основната организација за промет на големо и мало „Агропромет“ — Скопје, одговара за обврските на задругата неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Јовановски Милан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 475/81. (201)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 74 од 5. V. 1981 година, на регистарската влошка бр. 1-594-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Центар за социјална работа, ЦО — Берово.

Основни дејности:

— спроведување на социјална заштита во општината преку решавање на правата од социјална заштита, определени со Законот за социјална заштита;

— откривање, следење и проучување на состојбите и проблемите во областа на социјалната заштита;

— изготвување на планови и програми за развој на социјалната заштита;

— вршење работи како орган за старателство;

— водење евиденција за корисниците на социјалната заштита;

— вршење стручни работи од областа на социјалната заштита за потребите на организациите на здружен труд, самоуправната интересна заедница на социјална заштита, односно другите општествени дејности.

Во правниот промет со трети лица има неграничени овластувања и одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Пачемски Петар, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на општината Берово, бр. 02-678/1 од 26. III. 1981 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 74/81. (205)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 5 од 26. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-271-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Здравствената станица, ЦО — Винаца, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на досегашниот директор Ѓурчевски д-р Душко, а за в.д. директор е именуван Михајловски д-р Мишо, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 5/81. (206)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 513 од 15. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-609-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Центарот за заштита на деца и младинци „Младост“, Н. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 25.

Основни дејности:

130221 — заштита и згрижување на социјално запрозени деца од 0 до 18 годишна возраст, нивно одгледување, згрижување и воспитување.

Во правниот промет со трети лица РО истапува во свое име, а за сметка на ООЗТ и тоа за:

— склучува договори за финансирање на дејностите на ООЗТ и РО, донесува спогодба за измена и дополнување на спогодбите за висината на цените на услугите;

— презема и склучува договор за изградба на објекти од заеднички интерес на ООЗТ и Центарот;

— договор за поголеми инвестициони адаптации на објекти и набавка на основни средства од заеднички интерес и друго.

За обврските на РО сторени во правниот промет со трети лица одговараат ООЗТ во нејзиниот состав неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување е Алексос Саздо, в.д. раководен орган, без ограничување.

Во состав на оваа работна организација се следните ООЗТ:

ООЗТ за заштита на деца „Мајчин дом“ — Скопје, ул. „Славејко Арсов“ бр. 22.

Основни дејности:

130221 — заштита и згрижување на социјално запрозени деца;

— згрижува, одгледува, воспитува и презема здравствени превентивни мерки за деца од 0 до 3 години возраст останати без родители и родителска грижа;

— учествува во посвојувањето на детето и дава стручна согласност за посвојувањето;

— ги прифаќа мајките и идните мајки и се грижи за нивната социјално-здравствена структура.

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, освен оние што со Самоуправната спогодба се пренесени на РО.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на работната организација Центар за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје, ООЗТ одговара неограничено солидарно.

За обврските спрема ООЗТ за згрижување на деца и младинци Детски дом „11 Октомври“, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Манев Мане, в.д. раководен орган, без ограничување.

ООЗТ за заштита на деца и младинци Детски дом „11 Октомври“ — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 25.

Основни дејности:

130221 — заштита, згрижување и воспитување на социјално запрозени деца и младинци;

— згрижува, одгледува и воспитува деца над 3 годишна возраст останати без родители и родителска грижа; ги опстоува за самостоен живот и ги вклучува во заедницата како самостојни граѓани во интерес на напредокот на социјалистичката општествена заедница.

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, освен оние што со Самоуправната спогодба се пренесени на РО.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на Центарот за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје оваа ООЗТ одговара неограничено солидарно.

За обврските спрема ООЗТ за згрижување на деца „Мајчин дом“, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Станиславски Душан, в.д. раководен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 513/81. (202)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 73 од 4. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-593-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Центарот за социјална работа, ЦО — Винаца.

Основни дејности:

— спроведување на социјална заштита во општината преку решавање на правата од социјалната заштита, определени со закон;

— откривање, следење и проучување на состојбите и проблемите во областа на социјалната заштита;

— изготвува планови и програми за работа и развој на социјалната заштита;

— врши работи како орган на старателство;

— врши стручен надзор во одредени организацији на здружен труд за социјална заштита — водење евиденција на корисниците на социјалната заштита;

— врши стручни работи од областа на социјалната заштита за потребите на организациите на здружен труд, самоуправната интересна заедница за социјална заштита, како и стручни работи за потребите на општествено-политичките заедници на општината.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Организацијата ќе ја застапува Петров Благој, в.д. директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на општината Винаца, бр. 0201-2406 од 6. XI. 1980 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 73/81. (207)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 49 од 8. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-195-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ООЗТ на Центарот за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“ Н. сол. о. — Делчево, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на Наџенов Симеон, досегашен в.д. директор на ООЗТ Основно училиште „Методи Митевски — Брицо“ од село Разловци, Делчево, во состав на Центарот за предучилишно основно образование и воспитание „Гоце Делчев“, н. сол. о. — Делчево, а за в.д. директор е именуван Арсевска Милица, која со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 49/81. (208)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 51 од 10. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-195-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ОЗТ Центар за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“, Н. СОЛ. О. — Делчево, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на Јосифовски Бранко, досегашен в.д. директор на центарот за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“ — Делчево, а за в.д. директор е именуван Борисов Костадин, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 51/81. (209)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 201 од 15. X. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-465-0-0 ја запиша во судскиот регистар дополнителната дејност на ОСИЗ за управување и користење на пасиштата и утрлите, ЦО — Кочани, со следните податоци:

Основни дејности:

140291 — врши услуги со булдожер на трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 201/80. (210)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 50 од 6. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-27-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Централно основно училиште „Браќа Миладинови“, ЦО — Пробиштип, со следните податоци: Му престанува правото за потпис на досегашниот директор Наумов Ѓорѓи, а за директор е именуван Стојковски Новица, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 50/81. (211)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 2 од 7. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-80-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на ОЗТ ученички дом „Донце Божинов“, ЦО — Пробиштип, со следните податоци: Му престанува правото за потпис на досегашниот в.д. директор Спасовски Водан, а за в.д. директор е именуван Миланов Драган, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2/81. (212)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 233 од 11. XII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-56-0-0 ја запиша во регистра-

рот промената на овластените лица за застапување на ОЗТ Здравствен дом „Нада Милајлова“, ЦО — Пробиштип, со следните податоци: Му престанува правото за потпис на Павле Кокорманов, досегашен директор на Здравствениот дом „Нада Милајлова“, ЦО од Пробиштип, а за директор е именуван Димитриевски Добросав, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 233/80. (213)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 239 од 11. XII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-85-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ОЗТ Централно основно училиште „Маршал Тито“ — Злетово, со следните податоци: Му престанува правото за потпис на Драган Кузмановски, досегашен директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“ — Злетово, а за в.д. директор е именуван Александра Алексовска, која со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 239/80. (214)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 215 од 10. XI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-4331-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на ООЗТ „Гоце Делчев“ — Св. Николе Центар за основно образование и воспитание — Св. Николе, со следните податоци: Основната организација на здружен труд „Гоце Делчев“ од Св. Николе, во состав на Центарот за основно образование и воспитание од Св. Николе прераснува од Основно во Централно основно училиште „Гоце Делчев“ — Св. Николе.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 215/80. (215)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 193 од 29. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-433-3-0-0 по запиша во судскиот регистар престанокот на ООЗТ ЦОУ „Кочо Рацин“, с. Немањица, Св. Николе, Центар за основно образование и воспитание, Н. СОЛ. О. — Св. Николе, со следните податоци: Престанува да постои основната организација на здружен труд Централно основно училиште „Кочо Рацин“, с. Немањица, Св. Николе во состав на Центарот за основно образование и воспитание, Н. СОЛ. О. — Св. Николе, бидејќи се припојува кон ООЗТ Основно училиште „Гоце Делчев“ — Св. Николе, како подрачно училиште, во состав на Центарот за основно образование и воспитание со Н. СОЛ. О. — Св. Николе.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 193/80. (216)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 235 од 5. XII. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-134-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Здравствена станица — Св. Николе, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на д-р Делчо Петрушев, досегашен директор на Здравствената станица со ЦО од Св. Николе, а за директор е именуван д-р Душан Јованов, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 235/80. (217)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 219 од 14. XI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-66-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ОЗТ Централно основно училиште „Сандо Масев“ — Струмица, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на Ѓорѓиев Христо, досегашен в.д. директор на Централното основно училиште „Сандо Масев“ од Струмица, а за директор е именуван Туфекчиев Наке Владимир, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 219/80. (218)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 4 од 15. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-201-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Централно основно училиште „Глигор Прличев“, с. Колешино, Струмица, со следните податоци: Правото на потпис на досегашниот в.д. директор на Централното основно училиште „Глигор Прличев“, ЦО од село Колешино, Струмичко продолжува. Истиот е именуван за директор на организацијата и со неограничени овластувања ќе ја застапува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 4/81. (219)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 19 од 23. I. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-45-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на РО Виша земјоделска школа, ЦО — Струмица со следните податоци: му престанува правото на потпис на досегашниот директор Ѓорѓи Манчев, а за директор е именуван Миле Јаков Колев, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 19/80. (220)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 196 од 3. X. 1980 година ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на организацијата на здружен труд Централно основно училиште „Глигор Прличев“ с. Колешино, Струмичко, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на Ризовски Димитрија, досегашен директор на ОЗТ ЦОУ „Глигор Прличев“ од с. Колешино, Струмичко, а за в.д. директор е именуван Јанев Митко, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 196/80. (221)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 187 од 5. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-69-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Училиштето за основно музичко образование „Боро Ѓоци“, ЦО — Струмица, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на Кирил Лазаров, досегашен индивидуален работен орган, в.д. директор на Училиштето за основно музичко образование „Боро Ѓоци“, ЦО од Струмица, а за директор е именуван Вета Алфред.

Истовремено се избриша од регистарот и овластениот потписник Праматиков Томчо.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 187/80. (222)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 142 од 4. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-66-0-0 ја запиша во судскиот

регистар промената на овластените лица за застапување на ООЗТ Централно основно училиште „Сандо Масев“, ЦО — Струмица, со следните податоци: Му престанува правото на потпис на Зора Белева, досегашен директор на Централното основно училиште „Сандо Масев“ од Струмица, а за директор е именуван Ѓеорѓиев Христо, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата на здружен труд.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 142/80. (223)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 61 од 20. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-230-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста ООЗТ „Транспорт“ со н. сол. о. — Штип, на Производно-прометната работна организација на големо и мало „Макпромет“ — Н. СОЛ. О. со следните податоци: Покрај досегашната дејност ООЗТ „Транспорт“ со н. сол. о. — Штип, во состав на Производно-прометната работна организација на големо и мало „Макпромет“ — Штип со н. сол. о. ќе ја обавува и следната дејност:

090121 — поправка и одржување на друмски моторни возила;

— поправка и одржување на патнички автомобили, автобуси, трактори и специјални друмски моторни возила, мотоцикли и велосипеди.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 61/81. (224)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 33 од 9. III. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-135-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на ООЗТ „Таринци“ со о. суп. о. — с. Таринци, РО Земјоделско-индустриски комбинат „Црвена ѕвезда“ — Штип со следните податоци:

Основни дејности:

020110 — ратарство;

020120 — овоштарство;

020130 — лозарство;

020140 — сточарство.

Споредни дејности:

070112 — зеленчук, овошје и преработка (трговија на мало);

070114 — трговија на мало;

070212 — зеленчук, овошје и преработки (трговија на големо);

020201 — земјоделски услуги за растително производство;

090121 — поправка и одржување на друмски моторни возила.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 33/81. (225)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 185 од 2. IX. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-136-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Педагошката академија „Гоце Делчев“, ЦО — Штип, со следните податоци: Правото за потпис на Кировски Пјанче, досегашен директор на Педагошката академија „Гоце Делчев“, ЦО од Штип, престанува, а за директор е именуван Савев Стојче, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 185/80. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 414 од 24. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1261-2-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензионерите и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница —

Битола, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р Кирил Крстев, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Васил Василевски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 414/81. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 638 од 30. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-828-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и дејноста на РО Самостојна библиотека „Бранд Петрушев“, ЦО — Богданци, со следните податоци:

Фирмата на работната организација Самостојна библиотека „Бранд Петрушев“, ЦО — Богданци, се менува и гласи: Дом на културата „Бранд Петрушев“, ЦО — Богданци.

Се запишува и проширувањето на дејноста со:

- 120364 — прикажување на филмови;
- 120331 — културно-образовни дејности;
- 120341 — сценско-музички дејности;
- 120349 — други културно-уметнички дејности и
- 120324 — заштитата на културни блага, природни и други знаменитости.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 638/81. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 583 од 23. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1672-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на работната организација Дом на културата „25 Мај“, РО во основање, Македонски Брод.

Домот е основан со решението бр. 58 од 3. IV. 1981 година.

Основач е ОСИЗ на културата при Собранието на општината Македонски Брод.

Основни дејности: 120331 — културно-образовна дејност.

Во правниот промет со трети лица домот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Домот одговара со сите свои средства.

За обврските на Домот одговара основачот, неограничено субвендијарно.

Лице овластено за застапување е Радески Благоја, привремен работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 583/81. (237)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 329 од 2. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1646-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Кооператива“, РО, село Мршевици, Скопско.

Задругата е основана на 9. XI. 1980 година на основачкото собрание на Земјоделската задруга „Кооператива“, село Мршевици, скопско, на кое е донесена и усвоена Самоуправната спогодба за основање на задругата.

Задругата е основана од 35 основачи и тоа: Ангеловски Златко од село Мршевици; Спасиќ Божидар од с. Мршевици; Спасовски Стојадин од село Мршевици; Крстиќ Ѓорѓи од с. Мршевици; Додевски Стојадин од с. Мршевици; Долиќ Петруш од с. Мршевици; Стојчевски Драгољуб од с. Мршевици; Додевски Живан од с. Мршевици; Николиќ Благоја од с. Мршевици; Радуловиќ Милivoје од с. Мршевици; Радуловиќ Марко од с. Мршевици; Милковиќ Бориvoје од с. Мршевици; Радиvoјевиќ Драгољуб од село Мршевици; Илиќ Владимир од с. Мршевици; Станојевиќ Радивоје од с. Мршевици; Јакимовски Насе од с. Дељадровци; Велковски Аритон од с. Дељадровци; Димитриевиќ Младен од с. Дељадровци; Димитриевиќ Ангел од с. Дељадровци; Богоевски Дичо од с. Дељадровци; Димитров Стојан од с. Миладиновци; Марковски Младен од с. Миладиновци;

Марковски Јован од с. Миладиновци; Маневски Гиро од с. Миладиновци; Пауновски Ставе од с. Миладиновци; Маневски Павле од с. Миладиновци; Крстевски Станојко од с. Текија; Стојановски Благоја од с. Бучинци; Десковски Александар од с. Бучинци; Петрушевски Наце од село Бучинци; Трпковски Младен од с. Бучинци; Милковски Раде од с. Бучинци; Трајковски Драгутин од с. Мршевици; Колевски Перо од с. Миладиновци и Маневски Ванчо од с. Миладиновци.

Основни дејности: производство, обработка и продажба на сопствени производи од областа на земјоделството; производство, обработка и продажба на сопствени производи од областа на овоштарството; производство, обработка и продажба на сопствени производи од областа на лозарството; производство, обработка и продажба на сопствени производи од областа на сточарството.

Споредни дејности: земјоделски услуги со растителни производи; земјоделски услуги со сточарски производи; искористување на шуми и шумски плодови; производство, обработка и продажба на трикотажни предмети од домашни ракотворби; производство, обработка и продажба на текстилна конфекција од домашни ракотворби; леб, печиво, млеко и млечни производи; зеленчук, овошје и преработки; месо, живина, риба и месни производи; разни прехранбени продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; кожа, гума и производи од кожа, гума, пластика и обувки; метална и електротехничка стока за потребите на домаќинствата; отрев, градежни санитарии, водоводни и канализациони материјали; керамика, стакло и порцелан; канцелариски материјали за потребите на школите и школски прибор; тутун и други не-прехранбени производи; земјоделски машини и алати, како и заштитни средства за земјоделството; трговија со мешовити стоки за домашни потреби; други улостителски услуги; оправка и одржување на електрични апарати; изработка, поправка и продажба на предмети од дрво; изработка и продажба на предмети од текстил и кожа; изработка на леб и печива.

Задругата „Кооператива“, село Мршевици, Скопско во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат задругарите во износ од 15.000,00 динари, за секоја обврска поединечно.

Лице овластено за застапување е инж. апр. Радуловиќ Никола, в. д. директор. Тој во правниот промет со трети лица неограничено ја застапува задругата и за нејзина сметка склучува договори.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 329/81. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 490 од 25. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1664-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-услужната задруга „Изомонтажа“, ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. „Романија“

Задругата е основана со одлуката на задругарите од 16. II. 1981 година и Самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата во Задругата од 18. II. 1981 година.

Основачи на задругата се: Јовановски Божи-дар, КВ-лимар, ул. „155“ бр. 87 — Скопје; Алексовски Крсто, КВ-лимар, ул. „515“ бр. 72 — Скопје; Шулевски Љубомир, КВ-бравар, ул. „Јуриј Гагарин, бр. 55 — Скопје; Бошков Петко, КВ-лимар, ул. „Востаничка“ бр. 17 — Скопје; Јовановски Среќко, КВ-машинобравар, с. Ражаничино, Скопско; Милчев Вранко, КВ-машин бравар, ул. „Хо ши Мин“ бр. 125 — Скопје; Јакимовски Борис, КВ-лимар, ул. „515“ бр. 48 — Скопје; Младеновски Среќко, КВ-лимар, с. Јурумлери, Скопје; Трајковски

Александар, КВ-изолатор, ул. „Чаплина“ бр. 17 — Скопје и Јовевски Тонче, машински техничар, село Јурумлери, Скопје.

Основни дејности: изведување на сите видови изолации и монтажа на централно греење.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на трикратниот износ од здружениот влог кој изнесува 3.000,00 динари и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување на задругата е Шулевски Љубомир, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 409/81. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 506 од 28. V. 1981 година на регистарска влошка бр. 1—161—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје, целосна одговорност, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јован Шарац, директор, а се запишува новиот застапник Михајловска Елена, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 506/81. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 473 од 22. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2—1663—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската градежна задруга „Југоградба“, ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 105.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба од 18. IV. 1981 година. Основачи на задругата се: Кузманов Иван, л. к. бр. 477209 — СВР, Скопје; Стојановски Ѓорѓи, л. к. бр. 1848 — СВР — Скопје; Трајковски Трајан, л. к. бр. 174375 — СВР, Скопје; Димовски Драган, л. к. бр. 217896 — СВР, Скопје; Васил Чедомир, л. к. бр. 163115 — СВР, Скопје; Јакимовски Борис, л. к. бр. 310379 — СВР, Скопје; Тодоровски Петар, л. к. бр. 321050 — СВР, Скопје; Тодоровски Мирослав, л. к. бр. 262092 — СВР, Скопје; Сиљановски Трајче, л. к. бр. 23618 — СВР, Скопје и Георгиевски Стојан, л. к. бр. 2367202 — СВР, Скопје.

Основни дејности: поставување и поправка на градежни инсталации; завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Во правниот промет задругата истапува самостојно, во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара целосно со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите во висина на трикратниот износ од здружениот влог чиј износ е 2.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Стојановски Ѓорѓи, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 473/81. (187)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 119 од 28. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 540—15 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ ЦОУ „Стив Наумов“ — Битола, во состав на РО за основно образование и воспитување „11 Октомври“ — Битола, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Ристевски Цветан, в. д. директор, со неограничени

овластувања. Му престанува овластувањето на Митановски Јонче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 119/81. (175)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 483 од 21. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—1045—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Мебело-столарска задруга „Бор“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ 66, Ѓорче Петров, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Јовановиќ Божидар, директор, а се запишува како нов застапник Андонова Лилјана, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 483/81. (176)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 454 од 7. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—1660—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето на Комбинираната детска установа „7-ми септември“, Р. О. Македонски Брод.

Установата е основана со решението, бр. 80 од 15. VII. 1980 година.

Основач е Собранието на општината Македонски Брод.

Основни дејности: 130211 — дејност на установите за дневен престој на деца.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица РО одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Настевска Трајанка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 454/81. (177)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 476 од 19. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—284—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Даме Груев“, ЦО — Скопје, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 3, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Љатиф Куртовиќ, а се запишува како нов застапник Фатмир Касапи, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 476/81. (178)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 477 од 20. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2—1581—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Пламен“ — монтажно-инсталатерска задруга, со различна одговорност — Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“, кула III, Градски сид бр. 19, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Јакимовиќ Милтар Богдан, а се запишува како нов застапник Петровски Борис Петар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 477/81. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 367 од 27. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2—1657—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската услужна задруга „Електромонтаж“ со Р. О. — Скопје, ул. „Наум Наумовски-Борче“ бр. 43.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 24. III. 1981 година и Самоуправната спогодба за здружување на трудот во задругата од 24. III. 1981 година.

Основачи на задругата се: Христов Божидар, Зиљамов Васил, Трајковски Санде, Мицев Стојан и Зиљамов Крсте.

Основни дејности: електроинсталатерска во сите јачини; електромеханичарска работа за разладни уреди и термички апарати и акустични уреди во домаќинствата.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на двократен износ од здружениот влог чија висина изнесува 2.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Христов Божидар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 367/81. (180)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 450 од 14. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2—1661—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаечкиско-услугната задруга „Котлар“, РО, Скопје, Олимписко село, вила 34—6.

Задругата е основана со договор од 3. IV. 1931 година.

Основачи на задругата се: Ристевски Зоран, Андоновски Богдан, Андоновски Василие, Карев Сергеј, Трајковски Стојан и Бишковски Велко, сите од Скопје.

Основни дејности: сервисирање на инсталации под централно греење, вентилација и климатизација, колари, мазутари, пумпини станици, термо и хидро заштити, монтажа на инсталации под централно греење во станбени и индустриски објекти.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на двократен износ од здружениот влог кој изнесува 5.000,00 динари.

Задругата ќе ја застапува Карев Сергеј, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 450/81. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 484 од 22. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—408—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот центар „Гевгелија“, ЦО — Гевгелија, ул. „Слободан Митров—Данко“ бр. 38, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петков д-р Георги, а се запишува како нов застапник д-р Борис Костакев, претседател на колегијалниот работоводен орган, со овластување за застапување и потпишување на организацијата на здружениот труд во границите на законите и општите самоуправни акти на организацијата, односно неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 484/81. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 508 од 1. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—1665—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето на работната организација Дом на култура „Јосип Броз Тито“, РО — Куманово, ул. „Маршал Тито“ бб — во основање.

Домот е основан со решението бр. 02—30 од 26. II. 1981 година на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Куманово.

Основни дејности: културно-образовна дејност — 120331.

Домот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

За обврските на домот одговара неограничено супсидијарно и основачот.

Лице овластено за застапување е Ставре Ивановски, привремен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 508/81. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 215 од 6. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—1659—0—0—0 го запиша во судскиот регистар формирањето и конституирањето на Работната заедница за угостителство, со следните податоци: Здружение на пензионерите и трудовите инвалиди — Тетово, Работна заедница за вршење на угостителска дејност „Димо Гавровски—Кара“ — Тетово, ул. 121“ бб — со целосна одговорност.

Работната заедница е формирана со одлуката бр. 24 од 31. XII. 1979 година.

Основни дејности:

— идејно-политичко образование на младината, развивање на културно-забавниот живот, оформување и развивање на творечките способности на младите.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Благој Читкушев, раководител, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на СИЗ на културата — Штип, бр. 0201—176 од 28. V. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 20/81. (132)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 1 од 7. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—585—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за комунална дејност и патишта, ЦО — Штип со следните податоци:

Основни дејности:

140225 — уредување на градежно земјиште;

— одржување, реконструкција и поправка на улици, комунални инсталации, зеленило и локална патна мрежа.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Заедницата ќе ја застапува Димко Трајчев, секретар, без ограничување.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на општината Штип, бр. 0201—4193 од 6. IX. 1980 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 1/81. (155)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 132 од 7. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1—6—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Ученички дом „Браќа Миладиновци“, ЦО — Штип со следните податоци: Правото на потпис на досегашниот директор на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ ЦО од Штип,

Атанасов Стојан, престанува, а за директор е именуван Кралев Симеон, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 132/80. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 298 од 23. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1655-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Училиштето за основно музичко образование „Владимир Арсовски“, ЦО — Неготино.

Училиштето е основано со решението на Собранието на општината Неготино бр. 01—940 од 15. X. 1979 година.

Основни дејности: 120113 — основно посебно образование.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица училиштето одговара со сите свои средства.

За обврските на училиштето основачот нема одговорност при неговото конституирање.

Училиштето ќе го застапува Михајловиќ Даница, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 298/81. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 379 од 27. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—1656—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружениот труд за водовод, централно греење, гасни просторјки и канализација „Гасовод“, ЦО — Скопје, со следните податоци: Договорната организација е основана со договор од 21. XII. 1980 година. Основачи на договорната организација се: Олтовски Никола, Јазагич Милорад, Козаров Стојан, Бајчевски Драган, Димовски Младен и Махтов Ђранко.

Основни дејности: занаетчиски услуги (инсталатерска за водовод, централно греење, гасни просторјки и канализација).

Основни дејности: 080121 — ресторан со услужување.

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата со Самоуправната спогодба за меѓусебните права и обврски.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица Работната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за потпишување и застапување на Работната заедница е Божиновски Јошко, в. д. раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 215/81. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 491 од 25. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2—1378—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на фирмата на Занаетчиско-услужната задруга „Волт“, ЦО и опр. емство, Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот назив на фирмата на Занаетчиско-услужната задруга „Волт“, ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, а се запишува новиот назив на фирмата: Занаетчиско-услужната задруга „Кабловод“, ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 491/81. (189)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 34 од 11. III. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—591—0—0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Училишен центар за насочено образование, ЦО — Св. Николе, кој настанал со спојување на Гимназијата „Кочо Рацин“ — Св. Николе и Центарот за квалификувани земјоделски работници — Св. Николе.

Основни дејности:

— ги остварува целите на средното насочено образование и воспитание, утврдено со закон;

— обезбедува стручни кадри за стопанството и општествените дејности;

— ги оспособува учениците за здобивање потребни стручни знаења за вршење на работи од одделни занимања;

— ги оспособува учениците и им дава потребна претопрема за продолжување на образованието, специјализацијата и усовршувањето;

— обезбедува на учениците образование, по пат на работа и учење, и на тој начин поврзување со здружениот труд.

Споредни дејности:

— произведува земјоделски производи од општествениот имот што му е даден на управување;

— врши продажба на своите земјоделски производи;

— врши услуги на трети лица со своја механизација;

— во својата работилница врши поправка на својата механизација и на трети лица.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства — целоосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Коцев Костадин, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 34/81. (150)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 144 од 10. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1—170—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Народен театар „Антон Панов“, ЦО — Струмица со следните податоци: Правото на потпис на досегашниот в. д. директор на Народниот театар „Антон Панов“, ЦО од Струмица, Гогов Стојан, престанува, а за индивидуален раководен орган е именуван Новаков Лазо, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 144/80. (191)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 20 од 16. II. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—590—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на РО Дом на младите — Штип, ЦО, со следните податоци:

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица договорната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Никола Олтовски, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 398 од 22. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—1188—4—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетскиот центар за

математичко-технички науки, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Машински центар — Скопје, Карпош II бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ проф. инж. Илија Черепналковски, декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Драги До-нев, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/81. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 330 од 21. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1—601—0—0—0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Даме Груев“, ЦО — село Шемшово, Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Блажевски Среќко, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Маневски Иван, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/81. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 291 од 21. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2—1654—0—0—0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Долни Полог“, РО — Тетово, ул. „Тодор Ципоски—Мерџан“ бр. 48.

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување од 22. VI. 1980 година.

Основачи на задругата се: Бајрами Бујар, Димче Димитријовски, Јашари Иснав, Ганију Ибрахим, с. Мала Речица; Берзат Шабани, с. Селце; Нуредин Бајрами, с. Лавце; Нежири Алиша, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 38; Адил Емини, с. Лавце; Емин Адили, с. Лавце; Зулфи Бајрами, ул. „Борче Кочоски“ бр. 8; Јошко Божиноски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 102; Нежири Абдулсамит, ул. „Штипска“ бр. 72; Раиф Асани, ул. „Новоселска“ бр. 68; Иса Нежири, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 40; Мурсел Сали, с. Речица; Мурсел Неџат, с. Речица; Мурсел Зариф, с. Речица; Максуги Сеадин, с. Радиовце; Абаз Мустафа, с. Радиовце; Мурсели Абас, с. Речица; Рамани Исникенан; ул. „Караорман“ бр. 20; Стојан Манојлоски; ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 65; Шабани Кемал, и Шафит Алија.

Основни дејности: поправка на земјоделски машини.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат и задругарите, односно здружените земјоделци, опраничечки солидарно, до износот од 30.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Јошко Божиновски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 291/81. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 126 од 13. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македо-

нија“, ЦО — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Атанас Коста Симоновски, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Горѓи Тануровски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 126/81. (166)

СОДРЖИНА

	Страна
419. Закон за дополнување на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година — — — — —	633
420. Закон за определување на надлежен орган во смисла на член 1 став 4 од Законот за измени на Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд — — — — —	633
421. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за компензација на цената на лебот — — — — —	634
422. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за компензација на цената на свежото месо — — — — —	634
423. Решение за утврдување престанокот на функцијата претставници на општествената заедница и за именување претставници на општествената заедница во Собирот на работниците на Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	634
424. Решение за разрешување од функцијата помошник на републичкиот секретар за информации — — — — —	634
425. Решение за давање согласност за именување директор на Студентскиот дом во Битола — — — — —	634
426. Решение за разрешување од функцијата виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	635
427. Решение за именување член на Советот на Дирекцијата за републички стокосни резерви — — — — —	635
428. Список на организации на здружен труд за вршење на стручна контрола на производството на саден материјал — — — — —	635
429. Одлука за престанување на употреба на учебник — читанка за V одделение — — — — —	635
430. Одлука за престанување на употреба на учебник — читанка за VI одделение — — — — —	635
431. Одлука за престанување на употреба на учебник — читанка за VII одделение — — — — —	636
432. Одлука за престанување на употреба на учебник — читанка за VIII одделение — — — — —	636
433. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 73/80 од 3 јули 1981 година — — — — —	636
434. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 78/81 од 10 септември 1981 година — — — — —	637
435. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 107/80 од 14 мај 1981 година — — — — —	638
436. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 109/81 од 10 септември 1981 година — — — — —	638
Исправка на Финансиската програма за поттикнување развојот на млекопроизводството во СР Македонија во 1981 година — — — — —	639